

Неделна Тема	Со три бои, будно стои
Содржина на денот	Весели деца
Возраст	2-3 години
Воспитувач	Валентина Буш-Бошњакоска
Дневни активности	
Здрави и безбедни навики	Потсетување на децата за физичкото растојание и начинот на кој се изведува за зачувување на нивното здравје. Потсетување на хигиената на рацете, кога и зошто треба да се мијат.
Активности	Музиката и движењето како форма е особено блиска на децата на оваа возраст. Но тоа не треба да се свати само како игра и забава за оваа возраст бидејќи таа е многу поширока, зошто смислата на рефлексивната и способноста за движење се основните претпоставки за секој трудов облик и севкупното човеково однесување. Преку формата, музика и движење кај децата на оваа возраст треба да се создадат умеења и способности со движење преку телото и интелектот да го одразат карактерот, содржината и музиката, односно, во зависност од формата и содржината на музичкото дело ќе се мотивира и ќе се развива спонтаност на музичкиот гест. За таа цел ќе се користат најразлични движења: движење на целото тело, движење на рацете, со нозете. Како најпогодни за овој вид на актиност се музичките творби со нагласена моторичка сугестивност. Најнапред со своето дете изведете лесни физички вежби за раздвижување на севкупната физичка маса. По раздвижувањето со детето изберете една од изучените песни на која ќе се радува да изведува движења. Седнете и замижете, пуштите ја песната да се потсетите на музиката, текстот и да го почувствувате ритмот. По слушањето објаснете му ја целта (да ја изрази содржината

преку движења и да го усогласи ритамот (брзината со сопствените движења).

Се пушта песната и детето оставете го самостојно со своите движења да се изрази. Кога ќе заврши седнете и преку вербална комуникација пофалете го детето за изразување преку движења.

Активноста завршете ја со изведување на вежби за опуштање на мускулната маса и правилно дишење.